

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 73

Год. LXI

Среда, 31 август 2005

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
975. Одлука за формирање Национален комитет за борба против опустинување и спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации за борба против опустинувањето.....	2	988. Изменување на лиценца под бр. 23-58/12 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	6
976. Одлука за сертифицирање на одделни моторни возила за превоз на опасни материи.....	2	989. Изменување на лиценца под бр. 23-2365/1 од 28.06.2004 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	6
977. Одлука за одземање на користење - концесија на дивечот во ловиштата.....	2	990. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручна подготовка, испити и дозволи за работа на воздухопловно-техничкиот персонал на контрола на летање.....	6
978. Одлука за давање на времено користење, одгледување и заштита на дивечот во ловиштата.....	3	991. Решение за овластување за вршење на прегледи и испитувања по прописите за заштита при работа.....	6
979. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар.....	3	992. Делумно решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	7
980. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	3	993. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на критериумите за издавање на дозвола за вршење на платен промет во земјата.....	7
981. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	4		
982. Решение за разрешување од функцијата директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	4	Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија	
983. Решение за именување директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	4	51. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	7
984. Решение за разрешување од функцијата вршител на должноста директор на Воспитно-поправниот дом Тетово..	4	Огласен дел	1-120
985. Решение за именување директор на Воспитно-поправниот дом Тетово.....	4		
986. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	5		
987. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	5		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 975.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА БОРБА ПРОТИВ ОПУСТИНУВАЊЕ И СПРОВЕДУ- ВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ОПУСТИНУВАЊЕТО

Член 1

Со оваа одлука се формира Национален комитет за борба против опустинување (во натамошниот текст: Комитет) и следење на степенот на спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации за борба против опустинувањето (во натамошниот текст: Конвенција).

Член 2

Комитетот се формира со цел:

- следење на активностите на национално ниво за спроведување на Конвенцијата;
- координирање на процесот на имплементација на Конвенцијата;
- предлагање насоки и мерки со цел подобрување на спроведувањето на одредбите на Конвенцијата на национално ниво;
- следење и координирање на процесот на изработка на документи во предметната област и степенот на нивната реализација.

Комитетот разгледува прашања и проблеми во предметната област, предлага организирање настани, обуки, обезбедува координиран настап на меѓународно ниво и спроведува други активности поврзани со процесот на спроведување на Конвенцијата.

Член 3

Комитетот го сочинуваат по еден номиниран претставник од:

- Владата на Република Македонија, Секретаријатот за европска интеграција;
- Владата на Република Македонија, Генералниот секретаријат;
- Владата на Република Македонија, Секретаријатот за законодавство;
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерството за надворешни работи;
- Министерството за економија;
- Министерството за транспорт и врски;
- Министерството за образование и наука;
- Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР);
- Македонската академија за науки и уметности;
- Факултетот за земјоделски науки и храна;
- Факултетот за шумарство;
- Природно математичкиот факултет;
- Градежниот факултет;
- Стопанската комора и
- ДЕМ Движење на екологистите на Македонија.

Во работата на Комитетот, по потреба учествуваат и претставници на други релевантни национални институции и организации.

Член 4

Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја координира работата на Комитетот.

Административно техничките работи на Комитетот ги врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 5

Комитетот поднесува до Владата на Република Македонија годишен извештај за својата работа.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3150/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

976.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ

1. Возилата за превоз на опасни материи регистрирани во Република Македонија кои не биле одобрени за превоз на опасни материи, се третираат како возила кои со извршената прва регистрација во Република Македонија воедно биле и одобрени и сертифицирани за превоз на одредени видови на опасни материи, доколку ги исполнуваат техничките барања што важеле за АДР сертифицирање на датумот на нивната прва регистрација во Република Македонија.

2. За возилата од точка 1 на оваа одлука, при понатамошната постапка за нивно сертифицирање и издавање на соодветен сертификат се ценат барањата и критериумите кои што важеле за АДР сертифицирање на датумот на нивната прва регистрација.

3. Возилата од точка 1 на оваа одлука се сертифицираат во рок од 90 дена од денот на донесувањето на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3053/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

977.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), член 43 од Законот за ловството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96, 34/97 и 69/04) и член 50 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА

1. Со оваа одлука се одзема од користење-концесија на дивечот во ловиштето “Тајмиште“ кое беше доделено на користење-концесија на ДПТУ “Ј-Елен“ од Киче-

во со Одлука на Владата на Република Македонија, објавена во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/99.

2. Договорот за концесија на дивечот во ловиштето од точка 1 на оваа одлука ќе се раскине од причини што корисникот на дивечот во ловиштето:

- не ги исполнува обврските утврдени во Договорот и

- одгледува, заштитува, лови и користи дивеч спротивно на посебната ловно стопанска основа.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3189/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

978.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ,
ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ
ВО ЛОВИШТАТА

1. Дивечот од ловиштето утврдено во Одлуката за одземање од користење-концесија на дивечот во ловиштето (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/05), се дава на времено користење, одгледување и заштита на ЛД “Сокол 3“ - с. Зајас, до моментот на давање на користење на дивечот согласно член 38 од Законот за ловството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96, 34/97 и 69/04) и Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03).

2. Правата и обврските на Владата на Република Македонија и ЛД “Сокол-3“ од с. Зајас, кој ќе го користи дивечот во ловиштето “Тајмиште“, до моментот на давање на користење на дивечот согласно член 38 од Законот за ловството, ќе се утврдува со договор.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3189/2
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

979.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

На досегашниот корисник Центарот за детско творештво “Вита Поп Јорданова“-Штип му престанува користењето на недвижна ствар евидентирана во Поседовен лист бр. 3943; која се наоѓа на КП бр. 6566 КО Штип и тоа под објект со вкупна површина од 1380 м²

и двор со вкупна површина од 4364 м² на адреса “Младинска“ бр. 27-Штип, ствар во сопственост на Република Македонија.

Стварта од став 1 на овој член се дава на користење на новиот корисник - Универзитет “Св. Кирил и Методиј“-Скопје, единка корисник на буџетот на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на користење без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишана во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник Центарот за детско творештво “Вита Поп Јорданова“-Штип и новиот корисник Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2693/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

980.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

На досегашниот корисник Центар за детско творештво “Горе Органциев“-Велес му престанува користењето на недвижна ствар-евидентирани во Имотен лист бр. 22 за КО Велес која се состои од зграда 1 од 540 м², зграда 2 од 243 м² и двор во површина од 741 м², запишана како сопственост на Република Македонија.

Стварта од став 1 на овој член се дава на користење на новиот корисник, општина Велес.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на користење без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишана во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник Центар за детско творештво “Горе Органциев“-Велес и новиот корисник, општина Велес.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3219/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

981.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР**

Член 1

На досегашниот корисник Училишниот центар „Моша Пијаде“ - Тетово му престанува користењето на недвижна ствар - Ученички дом „Моша Пијаде“ - Тетово, евидентирана во имотен лист бр. 3522 од 28.04.2005 година за КО Тетово која се состои од зграда 689 м², запишана како сопственост на Република Македонија.

Ствартата од став 1 на овој член се дава на користење на новиот корисник Државниот универзитет во Тетово.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на користење без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишана во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник училишниот центар „Моша Пијаде“ и новиот корисник Државниот универзитет во Тетово.

Член 4

Се задолжува Државниот универзитет во Тетово да ги преземе вработените од Ученичкиот дом „Моша Пијаде“ - Тетово.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3220/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

982.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 август 2005 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО
СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС**

1. Киро Кромидаровски се разрешува од функцијата директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3182/1
18 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

983.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 август 2005 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС**

1. За директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес, се именува Јовица Стојановиќ, дипл. психолог, досегашен вршител на должноста директор на Воспитно-поправниот дом Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3183/1
18 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

984.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 август 2005 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ВОСПИТНО-
ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО**

1. Јовица Стојановиќ се разрешува од функцијата вршител на должноста директор на Воспитно-поправниот дом Тетово, поради заминување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3183/2
18 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

985.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 август 2005 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВОСПИТНО-
ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО**

1. За директор на Воспитно-поправниот дом Тетово се именува Тодор Крстевски, досегашен педагог во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3184/1
18 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

986.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги “Фламинго“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. “Маршал Тито“ бб (Стоковна куќа) во Велес.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и 1 електронски рулет.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3148/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

987.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги “Мастербет“ ДОО-ЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Братство и Единство“ бб во Дебар.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3149/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

988.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-58/12 ОД 28.09.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛО-
ТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“- СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ
НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 23-58/12 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Македонија“ Скопје, во точката 2 зборовите ул. “Маршал Тито“ бб во Струмица се заменуваат со зборовите ул. “Јосиф Јосифовски“ бб (хотел Есперанто) во Струмица.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3144/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

989.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2365/1 ОД 28.06.2004 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ
“ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“- СКОПЈЕ ЗА
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ
НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 23-2365/1 од 28.06.2004 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Македонија“ Скопје, во точката 2 зборовите ул. “Горче Петров“ бб во Скопје се заменуваат со зборовите ул. “Партизански одреди“ бр. 149 во Скопје.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3145/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
990.**

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна пловидба (“Службен лист на СФРЈ” бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА, ИСПИ-
ТИ И ДОЗВОЛИ ЗА РАБОТА НА ВОЗДУХОПЛОВ-
НО-ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ НА КОНТРОЛА
НА ЛЕТАЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за стручна подготовка, испити, дозволи на воздухопловно-техничкиот персонал на контрола на летање (“Сл. лист на СФРЈ” бр. 13/79), во членот 12 зборовите: “и 7” се бришат.

Член 2

По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:

“Член 12-а

Градивото за полагање на испитот за вршење на работите од член 7 на овој правилник опфаќа:

- Теоретски дел:
- а) Основно познавање на правилата на контрола на летање;
- б) Познавање на стручна терминологија на англиски јазик;
- в) Методика на настава и обука со педагогија.
- Практичен дел:
- а) Изведување на подесување-подготовка и одржување наставен час;
- б) Мерење и отстранување на дефекти на одреден тип на техничко средство, уред или систем-подготовка и одржување на наставен час”.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Министер,
Џемали Мехаззи, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

991.

Врз основа на член 33, а во врска со член 32 од Законот за заштита при работа (“Службен весник на РМ” бр. 13/98, 33/00 и 29/02), министерот за труд и социјална политика донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ
И ИСПИТУВАЊА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА
ПРИ РАБОТА**

1. Се овластува Друштвото за сигурност при работа и пожари “РИ-СРП” ДОО и др.- Скопје, за вршење на прегледи и испитувања по член 32 од Законот за заштита при работа и тоа за:

- дигалки,
- преси и макази на механизаран погон со рачно додавање,
- теретни лифтови,
- индустриски транспортери,
- бучава,
- вибрација,
- микроклима,
- обучување на работници од областа на заштита при работа.

2. Се овластува РЕ Завод за медицина на трудот, Колаборативен центар на светската здравствена организација, при Ј.З.О. “Здравствен дом на Скопје” Скопје, за вршење на прегледи и испитување од член 32 од Законот за заштита при работа и тоа за:

- хемиски штетности,
- биолошки штетности,
- бучава,
- вибрации,
- микроклима,
- штетни зрачења (освен јонизирачки),
- осветленост,
- обучување на работници од областа на заштитата при работа.

3. Ова решение да се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-6882/1
4 август 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 992.

Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот за хартии од вредност и член 164-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), а во врска со член 218 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана ден 29.06.2005 година, донесе

ДЕЛУМНО РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Барањето бр. 03-1295 од 12.05.2005 година за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - дванаесетта емисија во вредност од 40.800.000 денари, наменета за акционерите на Банката сопственици на обични акции, врз основа на Одлуката за дванаесетта емисија на акции на Стопанска банка АД Битола бр. 02-832/П-18 од 23.03.2005 година.

2. На Стопанска банка АД Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - 13.600 обични акции од дванаесетта емисија во вредност од 40.800.000 денари, наменета за акционерите на Банката сопственици на обични акции, врз основа на Одлуката за дванаесетта емисија на акции на Стопанска банка АД Битола бр. 02-832/П-18 од 23.03.2005 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 02-832/П-18 од 23.03.2005 година.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од истекот на рокот за реализација на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар на надлежниот суд.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. За делот од Барањето бр. 03-1295 од 12.05.2005 година на Стопанска банка АД Битола кој се однесува на издавање акции за вработените и членовите на Управниот одбор на банката, Комисијата за хартии од вредност ќе одлучува дополнително.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

9. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1216/6 Комисија за хартии од вредност
29 јуни 2005 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

993.

Врз основа на член 5 точка 10 од Законот за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02 и 42/03) и член 64 став 2 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Советот на Народна банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на критериумите за издавање на дозвола за вршење на платен промет во зем-

јата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/2001), по членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

“Носителот на платен промет на кој му е одземена дозволата за вршење платен промет во земјата е должен до достави решението за извршување кое е во постапка на извршување до органот кој го донел решението за извршување, во рок од 2 работни дена заедно со известување за статусот на решението за извршување за да се пренесе на друг носител на платен промет.

Носителот на платен промет на кого е пренесено изменетото решение за извршување согласно со став 1 од овој член, ќе го сервисира известувањето доставено до банките преку Единствениот регистар на иматели на сметки, согласно со член 17 став 4 од Законот за платен промет, со кое им се забранува на банките да вршат платен промет за должникот.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/VII-1/2005
25 август 2005 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

51.

Врз основа на член 9 став 1-б точка 3, член 33 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 11/2002, 50/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13.07.2005 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ- НИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 1

Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен весник на РМ“ бр. 111/2000, 71/2001 и 41/2003) во членот 62 став 1, по зборовите: “и други помагала“ точката станува запирка и се додаваат зборовите: “освен за надколени и подколени ортози за кои висината на учеството изнесува 100,00 денари по ортоза и за корсет платнен лумбален со фишајбни и корсет платнен лумбален со метални шини, за кои учеството изнесува 50% од вредноста на корсетот“.

Член 2

Од списокот на ортопедски и други помагала изработени од стандарден материјал се бришат ортопедските помагала:

- коленски ортози од реден број 60 до реден број 64
- ортози за горни екстремитети од реден број 75 до реден број 77
- корективен апарат за халкус валгус стопало под реден број 100.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5195/3
13 јули 2005 година
Скопје

Управен одбор
Заменик претседател,
проф д-р **Магдалена Антова Велевска**, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Издавање	Цена	Р.бр	Издавање	Цена
1	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		7	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2007	150.00
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијални организации на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00	8	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелесовиќ, 2005	600.00
б)	II книга – (Законите за: колективните трудови договори на работ; уговорите за работ; туристичка дејност и Законот за влезно-излезна дејност).	600.00	9	Закон за работните односи (редациска збирка, 2005)	660.00
в)	III книга – (Редациски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштитата на децата и Законот за социјална заштита).	700.00	10	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата).	500.00	11	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилоги) Д-р Ј. Пролевски, М. Криковски, 1998	350.00
д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00	12	Закон за спречување на корупцијата (со Законот за ратификација на конвенцијата) Д-р Ј. Пролевски (со објаснувања), 2002	250.00
2	Збирка на прописи (редациска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина)	700.00	13	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци) Д-р С. Георгиевски, 2000	250.00
3	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00	14	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Љевиќ – Џејковска, 1998	200.00
4	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	200.00	15	Устав на Република Македонија (со акте амандман и рамковен договор) на македонски јазик (мак. говор) на англиски јазик (мак. говор)	300.00 400.00
5	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редациски пречистени текстови)	900.00	16	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
6	Кривичен законик од Д-р Благо Камбасовиќ (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и репериор на страни) + плус: Дополток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00	17	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
			18	Регистар на прописи на РМ	3700.00
			19	WEB – базата на прописи од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	

П О Р А Ч К А бр. 73

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.